

Цел на овие организации е да го исфрлат отоманскиот ислам и да го наметнат талибанскиот, преку вехабистите и селфистите. Проповедниците на овие исламски групи не се школувани во исламските универзитети туку се без образование со завршени курсеви. Нивна цел е тотална исламизација на Албанија, но и на Балканот. Во Косово немаат проблем бидејќи Албанците претежно се муслимани, додека во Албанија населението е мешано според вероисповед: христијани-католици и православни, муслимани плус бектешка заедница. Остварувањето на нивните цели е со милитаристички и политички средства, за разлика од традиционалниот ислам, кој се оградува од политиката и милитаризмот.



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Во еден од претходните броеви пишувавме за невладините организации и за нивното место во општеството, во случајов Македонија. Но, нагласивме дека некои од нив се нечие ладно оружје за спроведување на одредени политички цели. Кон крајот на минатата и на почетокот на оваа година, во време кога жестоко се притискаше за независност на Косово, но и во време кога ДУИ излезе од работата на македонското Собрание, невладините организации имаа значајна улога во одржувањето на тензиите. Некои од нив се проширија во нашава земја, како "Самоопределување". Експертите нагласуваат дека поголем дел од ваквите невладини организации го користат моментот кога одделни политички партии се на стаклени нозе за да спроведат своја политика или подоцна некои од нив да се преобразат во политички партии, додека други имаат сосема поинакви цели и се многу блиски до радикалниот исламизам.



ТИРАНА СЕ СООЧУВА СО ИСЛАМСКИТЕ ЕКСТРЕМИСТИ

ТАЛИБАНСКА ЈА ПРИТИСКА

"Разбуди се" и "Самоопределување" се невладини организации кои имаат политички цели, првата во Македонија, а втората се бори за независно Косово. Според француски разузнавачи од Приштина, во фаза на формирање се на т.н. "нова косовска армија" за ослободување на неослободените албански територии (Санџак, Западна Македонија, Чечерија и Јужна Србија), односно создавање на обединето Косово во границите на Косовскиот турски вилает од 1384 година. Има ограноци во Скопје, Тетово, додека во Дебар работат на тоа.

"Ирански комитет за помош на Косово и Чеченија" и "Активна исламска младина" се исламски организации кои дејствуваат во Косово и во Македонија, додека "Исламска помош" (Islamik reliv) со канцеларија во Косовска Митровица и со ограноци во нашава земја, се занимава со разузнавање, бидејќи е создадена од Иранската разузнавачка служба во 1998/99 година, со основна задача во Косово да формира муџахедински одред.

Поставеноста на овие невладини организации е да дејствуваат на повеќе места, при што, најчесто нивните активности се координирани.

Нивната експанзија е забележителна во Албанија, особено по распаѓањето на системот на оваа држава во 1997 година, при што се потенцираше дека таму престојувал Осам бин Ладен. Цел на овие организации е да го исфрлат отоманскиот ислам и да го наметнат талибанскиот, преку вехабистите и селфистите. Проповедниците на овие исламски групи не се школувани во исламските универзитети туку се без образование со завршени курсеви. Нивна цел е тотална исламизација на Албанија, но и на Балканот. Во Косово немаат про-

блем, бидејќи Албанците претежно се муслимани, додека во Албанија населението е мешано според вероисповед: христијани-католици и православни, муслимани плус бектешка заедница. Остварувањето на нивните цели е со милитаристички и политички средства, за разлика од традиционалниот ислам, кој се оградува од политиката и од милитаризмот.

ФИНАНСИЕРИ ИСЛАМСКИ ФАНАТИЦИ

Последниве години, исламистичките невладини организации (ИНО) во Албанија спонзорирале повеќе од 600 сирачиња. Изградиле околу 300 објекти, поделиле хуманитарна помош, но и пари. Го помогнале Министерството за здравство со апаратура и медикаменти, а поделиле и една профитабилна зделка со поголема вредност за време на косовската криза. Освен добротворните активности, организациите често се користени и од терористички елементи, при што е кажано дека тие организации имаат врска со Муџахедините и им имаат дадено поддршка на сите исламистички војни во зоните каде што имало конфликти.

Фондацијата "Ал-Харамани" е со центар во Риад, Саудиска Арабија, со ограноци во околу 15 држави. Таа се контролира од високи саудиски фанатици кои ја симпатизираат агендата на Осам бин Ладен против американското и западното. Неговата мисија е за доброто и едукацијата. Имаат задача проширување на вистинските лекции на исламот во цел свет. Другите насоки на оваа ор-

ганизација се совпаѓаат со оние на Исламистичкиот комитет: изградба на исламистичка одговорност, повик на немуслиманите во исламот и соработка со другите исламистички организации. Според одредени сознанија, кај нас е користена како коперција за терористички елементи на организациите "Џама ал Исламија", "Алжирско исламистичко движење", "Египетски исламистички џихад" и други. Странски државјани кои работеле во канцелариите на оваа организација во Албанија, кои подоцна се депортирани од нашата земја, биле во директна врска со Осама бин Ладен. "Ал-Харамеин" спонзорирал студиски

контролира од организацијата "Кувајтското муслиманско братство", која се финансира од кувајтските комерцијални институции. Им давале логистичка поддршка на муџахедините во Босна и Херцеговина. Според непотврдени сознанија, оваа фондација има покриено и вработено терористички елементи од "Египетскиот исламистички џихад", кој е депортиран од нашата земја. Моментно е ограничена во давање помош и пензии за сираците, од друга страна, продолжува со финансирање на селатифистичките елементи, особено во џамијата на "Дине Хоџес" во Тирана и во Церчичката џамија во Пешкопеа.

И ХУМАНИТАРЦИ И ЕКСТРЕМИСТИ НА ЕДНО МЕСТО

Фондацијата "Ал-Вакф ал Исламија" е со седиште во Саудиска Арабија, но и во Холандија, но нејзините активности се раширени и во многу други земји во светот. Таа е финансирана од богати саудиски државјани. Го финансира поверенството во Берат и во Гирокастро. Нејзиниот состав е мешавина од екстремистички елементи. Вработени во оваа организација се протерани од нашата земја, како персона нон грата, по случувањата на 11 септември 2001 година во САД. За одбележување е дека оваа организација е финансирана од Институтот "Ел-Фарук" на Церику, кој е познат како прва база каде се фрлени темелите на радикализмот на младата генерација и арабизмот од исламската вера. Ги финансира албанските екстремни елементи во Тирана, Дебар, Гирокастро и други.

Фондацијата "Таибх" е со центар во Саудиска Арабија, но е со ограноци и во Вирџинија, САД. Активностите ѝ се насочени во неколку балкански земји, кои се во сферата на верските граници, хуманото и социјалното. "Таибх" го финансира Институтот "Ебу-Ханифе" во Булказ, додека негова гранка во Албанија е поддржана од елементи на екстремистичката организација "Муслиманско братство".

Кувајтската фондација "Комитетот на исламскиот свет" се финансира од индивидуалци и од кувајтски бизнисмени, чија дејност е насочена за помош на сиромашните, обезбедување пензии за сираците и во социјалните активности. Таа го финансира поверенството и во Драч и во Корча. Фондацијата е поддржана и од египетски државјани, членови на организацијата "Египетско муслиманско братство".

Богатите емири од Обединетите Арапски Емирати ја финансираат фондацијата "Црвена полумесечина на Обединетите Арапски Емирати", која се наоѓа во Абу Даби. Нејзините активности се хуманитарни и верски за подигнување и администрирање на мултифункционалните центри во Пренас, Фиер и Грамш. Фундаментални активности се: пензиите за децата, изградба и менаџирање на конвиктите и школите, организирање курсеви за компјутер. Нема информација за имплементација на оваа фондација во корист на тероризмот.

Како огранок на "Лигата светско муслиманство", со центар во Саудиска Арабија, е фондацијата "Светската асамблеа на муслиманската младина". Оваа фондација е составена од 54 младински исламски организации во светот. Поранешни вработени на оваа фондација се протерани од нашата земја поради вмешаност во екстремна активност. Активностите на оваа организација моментно се ограничени и се сконцентрирани во организирање професионални курсеви и кампови за време на летниот одмор.

ИОТ ИСЛАМ АЛБАНИЈА



ДАЛИ ИСЛАМСКИТЕ ВЕРНИЦИ ЌЕ БИДАТ ЖРТВИ НА ТАЛИБАНСКИОТ ИСЛАМ?

стипендии за албански студенти и е главен финансиер на екстремните групи во Албанија. Исто така, влијаела и за создавање амбиент и за претставување на елементи на идеите за екстремистичка религија на сите места, особено во Тирана, Дебар, Драч и во Шкодра. Во своето дејствување оваа организација целосно го има тргнато авторитетот на комунитетот на албанските муслимани.

Фондацијата "Препородот на исламистичкото наследство", формирана во 1981 година, во Кувајт, како добринска рака на едно политичко здружение, работи на чување и на реконструкција на монументите кои го содржат културното исламистичко наследство. Таа се

Фондацијата "Светска хуманитарна исламистичка организација" е формирана во 1978 година во Џелдах, Саудиска Арабија, и е подгранка на Лигата за светските муслимани. Активностите се насочени кон жртвите од природни катастрофи на војните. Спонзорирала и спонзорира економски проекти и мали бизниси. Фондот на саудиските граѓани ги поддржал Муџахедините и во Авганистан и во Босна и Херцеговина. Таа е првата исламска организација која е поставена во Албанија. Служела како чадор за екстремните елементи во Египет, Алжир, Тунис и во други земји. Сегашните активности ѝ се редуцирани, особено во помош и пензии за сираци.